



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ
ПО ЈАВНИ НАБАВКИ**

Бр.08-651/6
22.09.2010 год.
С к о п ј е

Државната комисија за жалби по јавни набавки во состав: Маја Малахова – претседател, Мишо Василевски – член, Едита Насковска – член, Елита Шуки – член и Сузана Раваноска – член, врз основа на член 200 од Законот за јавни набавки, одлучувајќи по жалбите на жалителите – „ПЕРГАМЕНТ“ ДОО – Битола, изјавена против Одлуката за избор на најповолна понуда бр.08-1479/2 од 23.08.2010 година и „ИНФОТЕХНИКА“ ДООЕЛ – Битола изјавена против Одлуката за ставање вон сила на одлуката за избор и поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка бр.08-1479/4 од 30.08.2010 година донесени по Барањето за прибирање на понуди со објава на Оглас бр.14-1480/1/2010 за набавка на потрошен материјал за принтери, фотокопири, факсови на договорниот орган – Општина Битола – Битола, врз основа на член 220 став 1, алинеја 2 а во врска со член 212 став 2 и член 220 став 3 од Законот за јавни набавки (Службен весник на Република Македонија бр.136/2007, бр.130/2008 и бр.97/2010), на 33^{-та} Седница одржана на 22.09.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Жалбата изјавена од „ПЕРГАМЕНТ“ ДОО – Битола против Одлуката за избор на најповолна понуда бр.08-1479/2 од 23.08.2010 година и **жалбата** изјавена од „ИНФОТЕХНИКА“ ДООЕЛ – Битола против Одлуката за ставање вон сила на одлуката за избор и поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка бр.08-1479/4 од 30.08.2010 година донесени по Барањето за прибирање на понуди со објава на Оглас бр.14-1480/1/2010 за набавка на потрошен материјал за принтери, фотокопири, факсови на Општина Битола – Битола, **СЕ ОТФРЛААТ.**

2. Решението на Државната комисија за жалби по јавни набавки е конечно.

Образложение

Договорниот орган, Општина Битола – Битола, објавил Барање за прибирање на понуди со објава на Оглас бр.14-1480/1/2010 за набавка на потрошен материјал за принтери, фотокопири, факсови и донел Одлука бр.08-1479/2 од 23.08.2010 година со која како најповолна понуда е избрана понудата на „ИНФОТЕХНИКА“ ДООЕЛ – Битола и Одлука за поништување на делови од постапката бр.08-1480/3 од 23.08.2010 година, а потоа донел и Одлука за ставање вон сила на одлуката за избор и поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка бр.08-1479/4 од 30.08.2010 година.

Незадоволен од Одлуката за избор на најповолна понуда бр.08-1479/2 од 23.08.2010 година жалба изјави „ПЕРГАМЕНТ” ДОО – Битола.

Незадоволен од Одлуката за ставање вон сила на одлуката за избор и поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка бр.08-1479/4 од 30.08.2010 година жалба изјави „ИНФОТЕХНИКА“ ДООЕЛ – Битола.

Државната комисија за жалби по јавни набавки, разгледувајќи ги жалбите, утврди дека жалителите не постапиле согласно член 212 став 2 од Законот за јавни набавки (Службен весник на Република Македонија бр.136/2007 и бр.130/2008) односно не доставиле доказ за уплата на надомест за водење на постапката, и поради тоа не постапуваше по истите.

Имено, економските оператори не постапиле согласно член 229 став 1 од Законот за јавните набавки кој утврдува дека: „Во постапката пред Државната комисија, подносителот на жалбата, покрај административната такса, плаќа и надомест за водење на постапката во зависност од висината на понудата, и тоа:

- до 20.000 евра во денарска против вредност, надомест од 100 евра во денарска противвредност;
- од 20.000 до 100.000 евра во денарска противвредност, надомест од 200 евра во денарска противвредност;

- од 100.000 до 200.000 евра во денарска противвредност, надомест од 300 евра во денарска противвредност, или
- над 200.000 евра во денарска противвредност, надомест од 400 евра во денарска противвредност.

Во случај на непостоење на понуда, висината на надоместок за водење на постапката се пресметува врз основа на проценетата вредност на договорот за јавна набавка, при што Државната комисија го известува подносителот на жалбата за висината на надоместок и рокот во кој треба да достави доказ за негова уплата”.

Понатаму, согласно член 220 став 1 алинеја 2 од Законот за јавните набавки: „Во постапката за правна заштита, Државната комисија може: да ја отфрли жалбата заради ненадлежност, недозволеност, неуреденост, ненавременост, поради тоа што е изјавена од неовластени лица и во случај на неисполнување на обврската од членот 212 став 2 на овој закон”.

Член 212 став 2 од Законот за јавните набавки пак утврдува: „Подносителот на жалбата е должен да приложи и доказ за уплата на надомест за водење на постапката”.

Од причини што подносителите на жалбите не постапиле според погоре наведените одредби од Законот за јавните набавки, односно не извршил навремено уплата на административна такса и надоместок за водење на постапка и не доставил доказ за извршената уплата, Државната комисија донесе Решение како во диспозитивот.

Предвид на изложеното се донесе Решение како во диспозитивот.

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Маја Малахова

Правна поука: Согласно член 230 од Законот за јавните набавки и член 20 од Законот за управните спорови, против ова решение незадоволната странка може да поднесе тужба до Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Бр.08-651/6
22.09.2010 год.
С к о п ј е

Доставено до:
- Странките; и
- Архива.